



Почитувани претставници на граѓанските организации,

Ви благодариме на интересот за учество на Повикот до граѓанскиот сектор за придонес во подготвувањето на Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2022 година. Пополнетиот образец (заедно со прилозите, доколку ги има) доставете го до Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, електронски на адреса **[nvosorabotka@gs.gov.mk](mailto:nvosorabotka@gs.gov.mk)** со **назнака Иницијатива за ГПВРСМ 2022, до 30.9.2021 година**. Со доставување на образецот потврдувате дека се согласувате вашата иницијатива да биде објавена на веб страницата [www.nvosorabotka.gov.mk](http://www.nvosorabotka.gov.mk).

### Општи податоци за здружението / фондацијата

Име на здружението/фондацијата: Рурална Коалиција

ЕМБС (матичен број на правниот субјект според податоците во Централен регистар): 6882102

Седиште и адреса (улица, број, општина):  
С. Режановце, Куманово

Застапник: Лилјана Јоноски

Веб страница: <https://rural.mk/>

Електронска пошта (e-mail):  
[rkoalicija@gmail.com](mailto:rkoalicija@gmail.com)

Телефонски број за контакт: 078/303-735

Лице за контакт: Лилјана Јоноски

**Предлог- иницијатива  
за годишна Програма за работа на  
Владата на Република Северна  
Македонија за 2022 година**

**Наслов на иницијативата: Календар на  
исплата на директните плаќања (субвенции)**

Тë nderuar përfaqësues të organizatave qytetare,

Ju falemderojmë për interesin e shprehur për pjesëmarrje në Thirrjen deri te sektori civil për kontributin në përgatitjen e Programit të punës së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022. Formularin e plotësuar ( së bashku me bashkëngjitjet, nëse ka) dorëzoni te Njësia për bashkëpunim me organizatat joqeveritare e Sekretariatit të Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në mënyrë elektronike në adresën [nvosorabotka@gs.gov.mk](mailto:nvosorabotka@gs.gov.mk) **me shënim Inicijativa për PVQRMV 2022, deri më 30.9.2021**. Me dorëzimin e formularit vërtetoni se pajtoheni që iniciativa juaj të publikohet në faqen e internetit [nvosorabotka@gs.gov.mk](mailto:nvosorabotka@gs.gov.mk).

### Të dhëna të përgjithshme për shoqatën/ fondacionin

Emri i shoqatës/ fondacionit:

NVAS (numri amë i subjektit juridik sipas të dhënave në Regjistrin Qendror):

Selia dhe adresa ( rruga, numri, komuna):

Procesverbali:

Faqja e internetit:

Posta elektronike ( e-mail):

Numri i telefonit për kontakt:

Personi për kontakt:

**Propozim-inicijativa  
për Programin vjetor të punës së Qeverisë së  
Republikës së Maqedonisë së Veriut Për vitin  
2022**

**Emri ( titulli) i iniciativës:**

**Стратешки приоритет:** (придонес - поврзаност со определен стратешки приоритет на Владата на Република Северна Македонија)

**Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните**

**Приоритетна цел:** (придонес - поврзаност со определена стратешка цел на Владата на Република Северна Македонија)

### **Земјоделска политика**

**НППА** (поврзаност со пристапни партнерства како и соодветна идентификација на поглавје и подрачје)

Поглавје 11 – Земјоделство и рурален развој

**Образложение:** (Краток опис на иницијативата: причини за предлагање, предмет на уредување доколку се работи за закон или подзаконски акт и надлежен орган на државната управа)

Календарот на исплати е едно од барањата кое што низ годините се провлекува како неисполнето, а истото е од огромно значење за земјоделците пред се, па и за граѓанските организации затоа што може да има следливост како на исплатите, а она што е уште поважно да има можност за планирање кај земјоделците како за средствата кои што им доаѓаат од субвенциите, така и да може да го планираат сопственото производство. Календарот е исто така потребен за да се испочитува и принципот на исплата 30% 30 дена по исплатата на субвенциите, а 70% по извршена контрола, што требало да започне да се применува од оваа 2021 година, а тоа не е случај

**Очекувани влијанија:** (Кои се очекуваните влијанија од предлог-иницијативата)

Влијанијата ќе бидат особено позитивни кај земјоделците, затоа што на таков начин ќе имаат можност точно да знаат кога да ги очекуваат средствата и планирано да ги искористат, а тоа ќе се одрази директно и врз планирањето на нивното земјоделско производство.

**Финансиски импликации:** (Дали предлог-иницијативата предизвикува финансиски импликации? Ако има, дали потребните средства се обезбедени и од кои извори?)

Не, потребно е само законско регулирање на

**Prioriteti strategjik:** (kontributi- lidhur me prioritetin strategjik të caktuar të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut)

**Qëllimi prioritar:** (kontributi- lidhur me qëllimin e caktuar prioritar të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut)

**NPAA** (lidhje me partneritetet e pranuar si dhe identifikimi adekuat i kapitulit dhe rajonit)

**Arsyetim:** (Përshkrim i shkurtër i iniciativës: arsyet e propozimit, lënda e rregullimit nëse bëhet fjalë për akt ligjor ose nënligjor dhe organi kompetent i administratës shtetërore)

**Ndikimet e pritshme:** (Cilat janë ndikimet e pritshme nga propozim-iniciativa)

**Implikime financiare:** (A shkakton propozim-iniciativa implikime financiare? Nëse ka, a janë të siguruar mjetet e nevojshme dhe nga cilat burime?)



календарот и интервенција во законот за земјоделство и рурален развој, со цел да се почитува спроведувањето на истата и редовно објавување на календарот по години.

**Наслов на иницијативата: Враќање на старите водостопански заедници**

**Bashkëngjitje** (me shënimin e autorit të dokumentit):

**Стратешки приоритет:** (придонес - поврзаност со определен стратешки приоритет на Владата на Република Северна Македонија)

Nënshkrimi i përfaqësuesit

*Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните*

**Приоритетна цел:** (придонес - поврзаност со определена стратешка цел на Владата на Република Северна Македонија)

----- 2021-----

**Земјоделска политика**

**НПША** (поврзаност со пристапни партнерства како и соодветна идентификација на поглавје и подрачје)

V.V

Поглавје 11 – Земјоделство и рурален развој

**Образложение:** (Краток опис на иницијативата: причини за предлагање, предмет на уредување доколку се работи за закон или подзаконски акт и надлежен орган на државната управа)

Злоупотребата на водата, но и нејзиното нерационално користење станува се поалармантен проблем, па така оваа година како сушна година земјоделците најмногу го почувствуваа недостигот на вода врз квалитетот и приносот на земјоделските култури, Неисчистените канали се секојдневие, а нема соодветно управување со водните ресурси поради укинувањето на старите водни заедници чие што враќање го бараат над 90% од земјоделците кај нас, а се со цел да се воведат соодветно и правилно управување со водата и наводнувањето на земјоделските култури.

**Очекувани влијанија:** (Кои се очекуваните влијанија од предлог-иницијативата)

Влијанијата ќе бидат особено позитивни кај земјоделците, затоа што ќе се воведат ред, а и ќе се вложува во управувањето со водните ресурси како што тоа било случај пред укинувањето на водните заедници, а водата е еден од најзначајните ресурси за квалитетно и конкурентно земјоделско производство.



**Финансиски импликации:** (Дали предлог-иницијативата предизвикува финансиски импликации? Ако има, дали потребните средства се обезбедени и од кои извори?)

Немаме точни информации дали законското враќање на водните заедници ќе има и дополнителни финансиски импликации, но тоа може да се испита и дополнително.

**Прилози** (со наведување на авторот на документот):

Програма на Влада 2021-2024. Линк:  
<https://vlada.mk/node/22511>

**Наслов на иницијативата:**

**Формирање на интервентен фонд во програмата  
за директни плаќања**

**Стратешки приоритет:** (придонес - поврзаност со определен стратешки приоритет на Владата на Република Северна Македонија)

*Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните*

**Приоритетна цел:** (придонес - поврзаност со определена стратешка цел на Владата на Република Северна Македонија)

**Земјоделска политика**

**НППА** (поврзаност со пристапни партнерства како и соодветна идентификација на поглавје и подрачје)

Поглавје 11 – Земјоделство и рурален развој

**Образложение:** (Краток опис на иницијативата: причини за предлагање, предмет на уредување доколку се работи за закон или подзаконски акт и надлежен орган на државната управа)

Интервентниот фонд е исто така една од најзначајните мерки кои што Владата и Министерството за земјоделство треба да ги превземат, а се со цел да ги олеснат финансиските импликации кои што им се создаваат на земјоделците при аплицирањето за мерки од Програмата за финансиска поддршка за рурален развој и ИПАРД. Особено ќе се поттикне и инвестирањето во посериозни



зафати кои што ќе го направат секторот конкурентен, а и ќе се промени досегашната пракса да се вложува или инвестира само во основа механизација за земјоделско производство. Дополнителнио ваквата мерка е предвидена и во петгодишната програма за рурален развој 2018-2021 година, па така 2022 година е последната година во која што треба ваквиот фонд да се воспостави, а 2022 година ќе биде и годината кога ќе се промовира ИПАРД 3, па така воспоставувањето на ваквиот фонд ќе дојде во вистинско време за земјоделците.

**Очекувани влијанија:** (Кои се очекуваните влијанија од предлог-иницијативата)

Влијанијата ќе бидат особено позитивни кај земјоделците, затоа што ќе имаат поддршка и во делот на ко-финансирањето на програмите и ќе може да превземаат посеопфатни инвестиции во секторот.

**Финансиски импликации:** (Дали предлог-иницијативата предизвикува финансиски импликации? Ако има, дали потребните средства се обезбедени и од кои извори?)

Да, во зависност од тоа како ќе се направат плановите за процентот на кофинансирање кој што ќе се обезбедува од фондот, како и изворите од каде што ќе се обезбедуваат средствата, а извори на финансисрање би бил Буџетот на РСМ, Министерството за земјоделство итн.

**Прилози** (со наведување на авторот на документот):

Програма на Влада 2021-2024, како и програма за рурален развој 2018-2022 година. Линк: <https://vlada.mk/node/22511> Со оглед на тоа што 2022 година е последната година од петгодишната програма за рурален развој ова е последна можност ваквата иницијатива да се реализира

**Наслов на иницијативата:**

**Зголемување на поддршката за жените земјоделки – мерка 115**

**Стратешки приоритет:** (придонес - поврзаност



со определен стратешки приоритет на Владата на Република Северна Македонија)

**Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните**

**Приоритетна цел:** (придонес - поврзаност со определена стратешка цел на Владата на Република Северна Македонија)

### **Земјоделска политика**

**НППА** (поврзаност со пристапни партнерства како и соодветна идентификација на поглавје и подрачје)

Поглавје 11 – Земјоделство и рурален развој

**Образложение:** (Краток опис на иницијативата: причини за предлагање, предмет на уредување доколку се работи за закон или подзаконски акт и надлежен орган на државната управа)

Оваа мерка беше пилотирана само еднаш и тоа во 2019 година, а во 2021 година за прв пат доделени средствата, со што се напушра динамиката на годишно издвојување на средства за оваа мерка, а при тоа истата треба да биде двојно зголемена до 2024 година, при што во програмата на Владата е напоменато дека тоа ќе оди линаерно за што досега не сме сведоци

**Очекувани влијанија:** (Кои се очекуваните влијанија од предлог-иницијативата)

Влијанијата ќе бидат особено позитивни за зголемување на економската активност кај жените земјоделки, а ќе се зголеми и бројот на регистрирани жени земјоделки, ќе се унапреди и родовата еднаквост во руралните средини

**Финансиски импликации:** (Дали предлог-иницијативата предизвикува финансиски импликации? Ако има, дали потребните средства се обезбедени и од кои извори?)

Да, според програмата на Владата тоа треба да бидат средства до Буџетот на РСМ и Министерството за земјоделство

**Прилози** (со наведување на авторот на документот):

Програма на Влада 2021-2024. Линк:  
<https://vlada.mk/node/22511>



## Наслов на иницијативата:

### Советодавни услуги за развој на земјоделството (финансирање на Земјоделскиот советодавен систем)

**Стратешки приоритет:** (придонес - поврзаност со определен стратешки приоритет на Владата на Република Северна Македонија)

*Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните*

**Приоритетна цел:** (придонес - поврзаност со определена стратешка цел на Владата на Република Северна Македонија)

#### *Земјоделска политика*

**НППА** (поврзаност со пристапни партнерства како и соодветна идентификација на поглавје и подрачје)

Поглавје 11 – Земјоделство и рурален развој

**Образложение:** (Краток опис на иницијативата: причини за предлагање, предмет на уредување доколку се работи за закон или подзаконски акт и надлежен орган на државната управа)

Предвидено беше и донесување на посебен закон за советодавни услуги кои што ќе може да ги издаваат и приватни лица или консултантски куќи, а се со цел да може да се зголеми проценот на искористеност на средствата од ИПАРД, но ваквиот закон никогаш не го виде светлото на денот, а еден од механизмите како може да им се помогне за земјоделците во изготвувањето на квалитетни апликации за ИПАРД.

**Очекувани влијанија:** (Кои се очекуваните влијанија од предлог-иницијативата)

Влијанијата позитивни, затоа што ќе се овозможи поголема искористеност на средствата, и директно преку советодавна поддршка ќе им се помага на земјоделците на терен во изработката на апликациите

**Финансиски импликации:** (Дали предлог-иницијативата предизвикува финансиски импликации? Ако има, дали потребните средства се обезбедени и од кои извори?)

Минимални, затоа што во нацрт законот беа предвидени обуки и издавање на сертификати од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

Потпис на застапникот

30.09.2021 година

